

Врз основа на член 6 точка 2 и член 7, од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20, 150/21 и 288/21) и член 40 од Статутот на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото на ден 30.06.2022, донесе:

(пречистен текст)

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА ЗА СМЕТКА НА ИНДИВИДУАЛЕН КЛИЕНТ-СОПСТВЕНИК НА ПОРТФОЛИО И ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

член 1

Овие Општи услови за вршење работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент-сопственик на портфолио и инвестиционо советување (во продолжение: Општи услови) ги одредуваат условите и меѓусебните права и обврски на работење на Клиентите и Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (во продолжение Друштвото) при извршување на следните услуги:

-управување со средства за сметка на индивидуален клиент и

- инвестиционо советување на клиенти

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото и Клиентот се уредуваат со Договор за вршење работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент (во продолжение: Договор), со што Друштвото и Клиентот со Договорот можат да одредат и дополнителни права и обврски, надвор од претходно одредените обврски со Општите услови.

член 2

ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје е Друштво за управување со инвестициски фондови, основано на 25.09.2014 година со запишување во Централниот регистар на Република Македонија, а по претходно добиено одобрение број УП 1 08-67 од 19.09.2014 година издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. (ул.Македонија бр. 25, Палата “Лазар Поп Трајков”, кат 4, 1000 Скопје; khv@sec.gov.mk)

Основна дејност на Друштвото е основање и управување со отворени инвестициски фондови, односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестициски фондови.

Друштвото има дозвола да врши управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио, како и да работи на инвестициско советување на клиенти согласно добиеното решение со број 01 УП 08-40 од 28.04.2017 година издадено од Комисијата за Хартии од Вредност на Република Северна Македонија.

Адресата на Комисијата за Хартии од Вредност на Република Северна Македонија е ул.Македонија бр. 25, Палата “Лазар Поп Трајков”, кат 4, 1000 Скопје. Веб

страната на Комисијата за Хартии од Вредност на Република Северна Македонија е <https://www.sec.gov.mk/>

Друштвото својата комуникација со инвеститорите ја спроведува на македонски или англиски јазик.

член 3

Друштвото и Клиентот во Договорот ги внесуваат податоците, кои на Друштвото му се потребни за извршување на работите за управување со средства за сметка на индивидуален клиент и водење на пропишаната евиденција. При давањето на податоците од страна на Клиентот од претходниот став, се смета дека е дадена согласност во смисла на важечкиот закон за чување на личните податоци и согласност за користење на истите од страна на Друштвото во согласност со важечката законска регулатива.

член 4

Клиентот гарантира за точноста и вистинитоста на сите податоци дадени на Друштвото и одговара за штетата настаната поради неточни, односно невистинити податоци. Друштвото ќе го отфрли склучувањето на Договорот, доколку Клиентот одбие да ги даде потребните податоци од претходниот член.

член 5

Согласно член 1, став 1, од овие Општи услови, Друштвото се обврзува наведените работи да ги извршува согласно важечките прописи кои го уредуваат работењето на управување со средства за сметка на индивидуален клиент, прописите за девизно работење, прописите од областа на спречување на перење на пари.

Друштвото ги извршува услугите во врска со управување со средства за сметка на индивидуален клиент во име и за сметка на клиентот со посебно стручно внимание и како добар стопанственик.

Податоците за состојбата и прометот на сметките на Клиентите и другите податоци, дејствија и околности, за кои дознава додека ги извршува услугите, Друштвото ги чува според важечките прописи.

Клиентот и Друштвото се обврзуваат, сите податоци и информации кои произлегуваат од или се во врска со договорите направени врз основа на овие Општи услови, да ги чуваат како деловна тајна. Со исклучок некои од податоците можат да ги обелоденат пред надлежни институции, а во согласност со постоечката законска регулатива.

член 6

Друштвото при извршување на услугите наведени во Член 1, во целост внимава на интересите на Клиентот. Друштвото го известува Клиентот за расположливи јавни информации за хартиите од вредност, издавачот, состојбата на пазарот за хартии од вредност и со други за нејзе познати околности, како и за вложувањата и ризиците поврзани на истите, кои се важни за одлуката за Клиентот во врска со услугите и вложувањата во хартите од вредност.

Вложувањата во хартии од вредност се ризични и може да се случи Клиентот поради лошите пазарни услови, зависни од односот на пазарите на пари и пазарите на девизи, движењето на каматните стапки, односот на светските пазари на капитал и другите влијателни фактори од работењето, бонитетот на издавачот на хартите од вредност и друго, при продажба на хартиите од вредност да

даде налог за тргување со хартии до вредност по пониска цена на хартијата од вредност од цената по која за неа е платено за време на купувањето. Купувачот на хартиите од вредност е изложен на ризикот на неисполнување на обврските на издавачот и останатите ризици, кои произлегуваат од движењата на пазарот. Видовите ризици кои директно или индиректно влијаат врз движењето на вредноста на хартиите од вредност се следниве: пазарниот ризик, ликвидностниот ризик, ризикот на менување на каматни стапки, кредитниот ризик, ризикот на менување на пазарните услови, ризикот на реинвестирање и ризикот на валута;

Пазарниот ризик е поврзан со движењето на цената на хартиите од вредност, поради што се случува лесно нивната цена при продажбата да е пониска од цената при купувањето, што значи капитална загуба за Клиентот;

Ликвидносен ризик значи купувачот поради недостиг на пари во оптек, хартиите од вредност во бараниот момент да не може да ги продаде, односно ќе ги продаде по пониска цена;

Менување на каматните стапки влијае на цената на хартиите од вредност, уште повеќе на должничките хартии од вредност. Овие хартии се почувствителни на ризикот од реинвестирање на исплатените купони, пред доспевање на хартиите од вредност и на движењето на девизите на пазарите на девизи.

Кредитен ризик се појавува кај должничките хартии од вредност и претставува веројатност издавачот на таквите хартии од вредност да не може да ја извршува обврската која произлегува од овој вид на хартии од вредност.

На менување на пазарните односи влијаат исто така и законодавните правила, уште повеќе во областа на уредување на пазарот на пари и пазарот на капитал, како и во областа на даноците и во областа на меѓународното работење и меѓународниот проток на капитал.

Валутниот ризик е последица на движењето на паритет на девизните курсеви во однос на денарот. Промените на девизните курсеви може да влијаат позитивно или негативно, односно да ја надополнат (зголемат) или намалат капиталната добивка на портфолиото.

Цената на хартиите од вредност односно вредноста на вложувањата во име и за сметка на Клиентот зависи исто така и од глобалните политички односи, политичките односи во одредени региони или пак држави, од природните и еколошките несреќи, војни и други судирни ситуации, кризи и други однапред непредвидливи ситуации.

Друштвото не може да му гарантира на Клиентот за добивката од хартиите од вредност и не одговара пред Клиентот или пред било кое трето лице за можната непосредна или посредна штета, обврска и/или загуба настаната како последица од извршувањето на Општите услови или договорите кои се склучени, освен во случаи кои се определени со Општите услови или со договорите. Исто така Друштвото не презема одговорност за последиците кои се резултат на одлуките на Клиентот во врска со договорите наведени во Општите услови и не презема одговорност за последиците кои се резултат од злоупотреба во врска со хартиите од вредност сторена од трети лица на Клиентот преку Друштвото.

член 7

Друштвото е должно да му предочи на Клиентот за можниот судир на интереси помеѓу Клиентот и Друштвото, односно интересите на другите клиенти на Друштвото, при што Друштвото не издава доверливи информации и

податоци кои се вбројуваат во деловна тајна. Друштвото го организира своето работење на тој начин што обезбедува ограничување на можниот судир на интереси помеѓу Клиентите, Друштвото и вработените на Друштвото на најниско можно ниво.

Во случај да дојде до судир на интереси на Клиентите со интересите на Друштвото, Друштвото може да го отфрли потпишувањето на Договорот односно прифаќањето на налозите на Клиентот.

Друштвото применува и редовно ажурира ефикасна политика за управување со судир на интереси во писмена форма. Политиката за управување со судир на интереси ги предвидува потенцијално штетните типови на судир на интереси за клиентите и идентификуваните околности кои претставуваат или можат да доведат до судир на интереси на штета на клиентите, како и постапките до кои треба да се придржува Друштвото и мерките кои мора да ги применуваат за управување со наведените судири на интерес.

Понатаму, Политиката за управување со судир на интереси го вклучува и следното:

- ефективни постапки за спречување или контрола на размената на информации помеѓу лица вклучени во различни деловни активности кои вклучуваат судир на интереси, кога размената на информации може да му наштети на интересите на клиентот;

- посебен надзор над релевантните лица чија примарна функција вклучува деловни активности за клиентот или давање услуги на клиенти чии интереси може да се судрат или кои на друг начин застапуваат различни интереси кои можат да бидат во судир, вклучувајќи ги и интересите Друштвото;

- отстранување на каква било директна врска помеѓу приходот на релевантните лица кои во голема мера се вклучени во една деловна активност и приходот или добивката на други релевантни лица кои во голема мера се вклучени во друга деловна активност кога може да се појави судир на интереси во врска со тие активности;

- мерки за спречување или ограничување на несоодветно влијание од страна на кое било лице врз начинот на кој релевантните лица вршат услуги со хартии од вредност;

- мерки со кои се спречува или контролира истовремено или последователно учество на релевантни лица во различни услуги со хартии од вредност, каде што таквото учество може да има негативно влијание врз управувањето со судирот на интереси.

член 8

Кореспонденцијата, вклучувајќи го но не ограничувајќи се на давањето на налози, помеѓу Друштвото и Инвеститорот, доколку условите и законските прописи тоа го дозволуваат, ќе се одвива по електронски пат, а во спротивно по писмен пат. На барање на Инвеститорот целокупната кореспонденција може да се одвива и само по писмен пат. Со потпишување на Договорот, Инвеститорот се согласува писмено да го извести Друштвото за евентуални промени на личните податоци (во кои се содржат адресни податоци). Во спротивно, секоја достава од страна на Друштвото до Инвеститорот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во Договорот.

НАДОМЕСТОК ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА СМЕТКА НА ИНДИВИДУАЛНИОТ КЛИЕНТ

член 9

Надоместоци за вршење на работи на управување со средствата на индивидуалниот клиент, кои паѓаат на товар на клиентот се и се утврдени согласно важечкиот Тарифник за висина на надоместоци за вршење на работи за управување со средствата за сметка на индивидуален клиент (во понатамошен текст: Тарифникот), се:

- Провизија на успех – провизија која се наплаќа на вкупната добивка како разлика помеѓу вредноста на Портфолиото на денот на утврдување на добивката и на највисоката пресметана вредност на Портфолиото во претходниот пресметковен период, а во зависност од висината на вложување во согласност со Тарифникот
- Управувачка провизија - провизија која Друштвото ја пресметува врз основа на дневна нето вредност на Портфолиото, а по следната формула: $\frac{1}{365}$, и ја

годишен надоместок за управување $x \frac{1}{365}$, и ја наплаќа месечно.

Други надоместоци за извршените услуги кои паѓаат на товар на клиентот се: надоместок на Друштвото за посредување (брокерска куќа), надоместок на Комисија за хартии од вредност (во понатамошниот текст КХВ), Македонска берза за хартии од вредност (во понатамошниот текст МБХВ) и на Централен депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст ЦДХВ). Во случај кога се работи за хартии од вредност во странство се наплаќаат надоместоци за администрирање на хартии од вредност во странство. Во тој ланец може да има домашни и/или странски посреднички банки и/или депозитари.

Даноците не се вклучени во надоместокот за извршување на услугите за Клиентот и се пресметуваат согласно важечкото законодавство.

Тарифникот за висина на надоместоци за водење портфолио за сметка на индивидуален клиент на Друштвото го донесува и менува Одборот на директори со Одлука. Друштвото го известува Клиентот за измените на Тарифникот на услугите на начин одреден во член 8, став 2 од Општите услови, освен во случај кога Друштвото и Клиентот се договараат на друг начин.

Кога надоместокот за извршување на услугите не е одреден со Тарифникот за висина на надоместоци за водење портфолио за сметка на индивидуален клиент, Друштвото и Клиентот го одредуваат тоа со договор. Извршните директори на Друштвото во согласност со работната политика може со одлука за одредени случаи да ги намалат надоместоците од Тарифникот на Друштвото.

член 10

За плаќање на износот за купување на хартии од вредност и останати финансиски инструменти како и за плаќање на износот на сите надоместоци и трошоци кои се на товар на Клиентот се користат средствата во портфолиото.

член 11

Пред склучување на договор Друштвото на Клиентот му дава копија од Општите услови. Општите услови и Тарифникот на Друштвото се секогаш на увид на Клиентот и се објавени на видно и достапно место во секоја просторија, каде Друштвото соработува со Клиентот.

За менување на Општите услови Друштвото го известува Клиентот со објава на интернет страницата www.wvpfondovi.mk, преку испраќање на известување на начинот кој го одбрал клиентот и адресата која на назначил како и со објавување на видно место во просториите каде што се соработува со Клиентот. Доколку Клиентот пред извршување на следната трансакција односно најдоцна до 15 дена од објавата не поднесе приговор, се смета дека се согласува со нивната содржина.

Доколку Клиентот даде приговор во определениот рок од претходниот став ќе се смета дека го откажал договориот однос.

Рокот за откажување изнесува 15 дена од преземање на писмениот приговор на Клиентот.

член 12

Ако со овие Општи услови, со договорот за управувањето со портфолио и/или договорот за инвестиционо советување или законските одредби не е определено поинаку, Клиентот самиот е одговорен за плаќањето на даноците, таксите и другите јавни давачки поврзани со; управување со портфолио и/или инвестиционо советување.

член 13

Времето на траење на договорениот однос Друштвото и Клиентот го одредуваат со договор.

2 УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

член 14

Управувањето со средствата, како и со хартии од вредност ги опфаќа услугите на Друштвото да ги инвестира паричните средства на Клиентот во хартии од вредност или да ги превземе под управување хартиите од вредност сопственост на Клиентот, и да управува со портфолиото во согласност со договорената политика на вложување и со цел диверзификација на ризикот, а за истото наплатува провизија.

член 15

Пред склучување на договорот за управување, Друштвото прави идентификација на Клиентот и ги добива неговите податоци во согласност со член 2 од овие Општи услови. Договорот за управување се потпишува во писмен облик. Во договорот Друштвото и Клиентот ги определуваат и следниве точки:

- износот на парични средства односно видот и количината на хартии од вредност, кои Клиентот ги дава во управување;

- политиката на вложување на Клиентот;

- висината на надоместокот за вршење работи на управување со средствата и начин на пресметка на истиот,

- изјава на Клиентот во која наведува дека ги разбира условите и преземените ризици од инволвираноста во тргувањето со финансиските инструменти,

- друго согласно законските и подзаконските прописи.

член 16

Друштвото и Клиентот ја одредуваат политиката на вложување така што определуваат

- вид на вложувања согласно Член 66 од Законот за инвестициски фондови и член 31 и член 32 од Правилникот за начинот на вршење на работите на управување со

средства (портфолио) по налог и за сметка на индивидуален клиент и инвестиционо советување и за хартиите од вредност и другите финансиски инструменти во кои може да се вложуваат средствата на клиентот;

- други околности, кои се важни за одредување на степенот на ризик на Налозите;

Друштвото е должно политиката на вложување да ја формира на начин за кој мисли дека најдобро ќе одговара на интересите на Клиентот. Вложувањата во хартии од вредност се ризични, за што Клиентот мора да биде свесен и да ја прифати предложената политика на вложување пред започнување со управување со средствата, како и да ги прифати ризиците, како што е наведено во член 5 од Општите услови, а ова е причината поради која Друштвото не гарантира приноси од управувањето.

член 17

Друштвото не ја сноси одговорноста во случај кога Клиентот покрај хартиите од вредност што ги поседува со Портфолиото кое е управувано од Друштвото, поседува хартии од вредност во портфолија водени од други посредници на пазарот на капитал или поседува други хартии од вредност како резултат на индивидуално купување на Клиентот, а кој за истите хартии од вредност не го известил писмено Друштвото и со тоа без негово предходно знаење на Друштвото е надминат лимитот за поседување на акции за кои е потребно да се спроведе процедура согласно со Законот за превземање на акционерските друштва, Законот за Банки или други закони.

член 18

Друштвото на Клиентот му испраќа Извештај со Пресметка на вредноста на Портфолиото, Пресметка за провизијата на успех и/или управувачка провизија и Листа на извршените трансакции во изминатиот период.

Датумот на известување на Клиентот се наведува во Договорот за управување со портфолио.

Известувањата се испраќаат на адресата наведена во Договорот.

член 19

Домашните хартии од вредност, кои се предмет на управување, се водат на посебна сметка на Клиентот во ЦДХВ. Друштвото има склучено договор со банка чувар за отворање на посебна денарска и девизни сметки отворени исклучиво за услугата ВФП Индивидуално управување на кои се чуваат паричните средства на Клиентите на услугата управување со средства за сметка на индивидуален клиент. Сметките се одвоени од сметките на банката и Друштвото и истите не се дел од имотот на банката или Друштвото. Странските хартии од вредност преку банка чувар се чуваат во депозитарни институции во странство на сметки одвоени од имотот на банката и Друштвото.

Банката не може да го користи имотот од услугата за управување со средства за индивидуални клиенти за извршување на своите побарувања, ниту пак имотот од услугата за управување со средства за индивидуални клиенти влегува во имотот на Банката ниту во ликвидационата или стечајната маса.

Друштвото на месечно ниво од банката чувар добива листа на хартии од вредност кои се чуваат на старателската сметка отворена во суб-депозитарната банка за ВФП Индивидуално управување со цел проверка на евиденцијата кај банката чувар и утврдување дека сите финансиски

инструменти купени преку услугата управување со индивидуални портфолија се чуваат на соодветна сметка.

член 20

При избор на трето лице на чии сметки ќе се депонираат финансиските инструменти и паричните средства на клиентите, се обрнува посебно внимание на професионалноста и угледот на третото лице, на капацитетите истите да работат навремено и точно. Дополнително, од особена важност е третото лице на чии сметки ќе се депонираат финансиските инструменти, средствата да ги чува одвоено од сопствениот имот и да не влегуваат во ликвидационата маса на третото лице.

Друштвото на годишно ниво прави анализа на банката чувар со цел проценка на финансиската состојба на банката. Дополнително, на годишно ниво бара понуда од останатите банки во државата кои имаат дозвола за работа како чувари на имот и изготвува анализа со споредба на понудените услуги, работниот капацитет и висината на надоместоците.

член 21

Со цел јасно и транспарентно водење на портфолијата и сметките на инвеститорите преку услугата управување со индивидуално портфолио, Друштвото користи специјален софтвер за евидентирање. Друштвото на дневно ниво да ги ажурира податоците во софтверот со новонастанатите трансакции, цени на инструментите, корпоративни настани, приливи и одливи на денарските и девизните парични сметки отворени за услугата ВФП Индивидуално управување и сите останати промени во имотот на индивидуалните портфолија. Самиот софтвер обезбедува високо функционален систем на прегледен, јасен и едноставен внес на податоците. Со цел одбегнување на превид при внес на податоците, несоодветно водење на евиденција или небрежност, внесените податоци се проверуваат од различно лице од лицето кое ги внесува податоците во системот.

Со цел намалување на ризикот од злоупотреба на средствата или измама, Друштвото има поставено систем на исплата на средства од сметките на ВФП Индивидуално управување со врзан потпис, со што реализацијата на Налозите за исплата на средства од сметките може да биде извршена исклучиво од Раководителот на секторот за управување со средства или од еден од двата Извршни директори.

ИЗНОС НА СРЕДСТВА ВО ПОРТФОЛИО

член 22

Портфолиото на Клиентот го сочинуваат предадените парични средства и хартии од вредност на управување. Почетната вредност на портфолиото на Клиентот треба да биде во висина од најмалку 2.500 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ, на денот на уплатата, а се одредува како збир од назначените парични средства на Клиентот и предадените хартии од вредност. При тоа цената на хартиите од вредност на домашни издавачи се утврдува според последната просечна цена објавена во официјалниот дневен извештај на МБХВ.

Цената на хартиите од вредност со кои се тргува на странски пазари во Европска Унија и земји членки на ОЕЦД се зема според последната реализирана трансакција остварена тој ден на матичната берза на издавачот или берзата која е дефинирана како примарен извор на цената на предметната хартија од вредност, а цената е официјално

котирана/ регистрирана на финансиски - информациски сервис. Во случај на тргување на странски пазари надвор од Евроспак Унија и земји членки на ОЕЦД, цената на хартиите од вредност се зема врз основа на просечните цени на тргување кои се официјално котирани/регистрирани (вклучени) на финансиски - информациски сервис.

- Почетното портфолио на Клиентот врз основа на Договор го утврдува Друштвото и во рок од два работни дена по префрлување на Договорените парични средства и хартии од вредност на Клиентот се издава пресметка за почетната вредност на портфолиото само доколку во портфолиото се внесуваат хартии од вредност.

Тековната вредност на портфолиото на Клиентот се утврдува согласно одредбите од став 1 и став 2 на овој член.

член 23

Доколку Клиентот ја зголемува вредноста на портфолиото со префрлување на паричните средства односно со префрлување на хартиите од вредност во сопственото портфолио, новата вредност на портфолиото се утврдува, така што се почитува последната пресметковна вредност на портфолиото на Клиентот пред зголемувањето, зголемена за сумата од парични средства и префрлените хартии од вредност, кои се вреднуваат во согласност со претходниот член. Друштвото прави пресметка за новата вредност на Портфолиото.

член 24

Доколку Клиентот ја намалува вредноста на портфолиото, така што Друштвото според негов налог ги продава хартиите од вредност од портфолиото и ги префрла средствата во денари на сметката на Клиентот или му ги предава хартите од вредност од портфолиото, новата вредност на портфолиото се утврдува така што се почитува последната пресметковна вредност на портфолиото на Клиентот пред намалувањето намалена за сумата од паричните исплаќања или предадените хартии од вредност, кои се вреднуваат во согласност со член 16 од наведените Општи услови. Друштвото прави пресметка за новата вредност на Портфолиото.

член 25

Во случај на откажување на Договорот, Портфолиото на Клиентот се ликвидира така што Друштвото на Клиентот му ги предава сите хартии од вредност на неговата обична сметка во ЦДХВ или на сметка во странски депозитар во случај на хартии од вредност во странство, односно хартиите од вредност се продаваат и паричните средства добиени од продажбата се префрлаат на сметка на Клиентот.

член 26

Доколку Клиентот не ги измири настанатите обврски кон Друштвото, истото има право со една страна изјава за измирување да ги измири своите барања од Клиентот, односно Друштвото за исполнување на своите барања кон Клиентот има право врз неговите хартии од вредност во управување, да може да го реализира во согласност со прописите и да се исплати од сумата добиена со продажбата на хартиите од вредност.

3. ПОМОШНИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Инвестициско советување

член 27

Услугите на инвестиционото советување ги опфаќаат советувањето на Клиентот при вложување на средствата во сопственост на клиентот.

Врз основа на инвестиционото советување Клиентот самостојно донесува одлука за вложување на средствата во негова сопственост. Вложувањата во хартии од вредност се ризични, затоа Клиентот мора да е свесен и треба да го прифати ризикот, како што е наведено во член 5 од наведените Општи услови. Затоа Клиентот и покрај инвестиционото советување кое го нуди Друштвото, при продажба на хартијата од вредност за чие купување се одлучил врз основа на инвестиционото советување, може да биде продадена по пониска цена од онаа која ја платил при купувањето.

Надоместоците за вршење на Услугите на инвестиционото советување, кои паѓаат на товар на клиентот се утврдени согласно важечкиот Тарифник за висина на надоместоци за вршење на работи за управување со средствата за сметка на индивидуален клиент.

Кога надоместокот за извршување на услугите не е одреден со Тарифникот за висина на надоместоци за водење портфолио за сметка на индивидуален клиент, Друштвото и Клиентот го одредуваат тоа со договор. Извршните директори на Друштвото во согласност со работната политика може со одлука за одредени случаи да ги намалат надоместоцитете од Тарифникот на Друштвото.

4. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

член 28

Евентуалните спорови од Договорните односи, кои се темелат врз овие Општи услови, Клиентот и Друштвото ќе ги решаваат спогодбено.

Доколку спогодбено не го решат спорот договорните страни истиот ќе го решаваат пред надлежниот суд во Скопје.

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

член 29

Доколку некоја од овие одредби е спротивна на важечките законски и подзаконски прописи, ќе се применуваат законските и подзаконските прописи.

член 30

Во случај на промена на соодветните прописи и/или одлуки на било кој орган на власта, односно орган со јавни овластувања, кои влијаат на исполнувањето на обврските на Друштвото според овие или во врска со овие Општи услови (во продолжение: промена на прописи), Друштвото според сопствена проценка и одлука има право:

- да ги промени, односно дополни овие Општи услови

- да го откаже наведениот Договор во случај на несогласување на Клиентот со тие промени.

член 31

Друштвото сите промени, односно дополнувања на овие Општи услови ги објавува на својата интернет страница, при што промените, односно дополнувањата на Клиентите им се на располагање за увид и во канцеларијата на Друштвото.

Одбор на директори
Претседател